

Реплек АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2022
ГОДИНА

Скопје, Март 2023 година

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Консолидирани финансиски извештаи	
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Консолидиран Извештај за промените во главнината	7
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	8-35
Додатоци	36
Завршна сметка	
Годишен извештај	



**ПКФ
ЕФП**



Бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 15 лок 11, Скопје



contact@pkf.mk



тел: 02/2465-243

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Раководството и Сопствениците на Реплек АД Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Групацијата сочинета од Реплек АД Скопје, Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје и Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје, коишто го вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината и консолидираниот извештај за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Групацијата, согласно белешка 18 искажува постројки, опрема и мебел со сметководствена вредност од 837.257 илјади денари под 31.12.2022, за кои, како што е искажано во белешката 3.9 Оштетување на средствата, Групацијата смета дека не постојат индикации дека истите се обезвреднети. Ние не успеавме да обезбедиме достатен и соодветен ревизорски доказ дека сите индикации од надворешни и внатрешни извори, предвидени како минимум согласно прифатениот применлив стандард МСС 36 Обезвреднување на средства се соодветно вклучени во ваквата проценка. Следствено, ние не успеавме да обезбедиме достатен и соодветен ревизорски доказ дека обезвреднувањето на постројките, опремата и мебелот како материјално средство, е соодветно признаено, вреднувано и обелоденето во финансиските извештаи, како пониска од сметководствената и надоместувачката вредност, онака како што се бара во споменатиот стандард.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефектите од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика, во сите материјални аспекти, на финансиската состојба на Групацијата Реплек, на ден 31 декември 2022 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Обрнуваме внимание на белешката 3.4 во која е опишана промена на користените стапки на амортизација односно на корисниот век на употреба на средствата. Промената на корисниот век на средствата во 2022 во однос на 2021 година предизвикува зголемување на пресметаната амортизација за износ од 54.984 илјади денари. Ефектот од таквата сметководствена проценка е искажана перспективно согласно барањата на МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

Обрнуваме внимание на белешката 37 “Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба”, кон финансиските извештаи која ја опишува неизвесноста поврзана со воениот конфликт помеѓу Русија и Украина започнат во февруари 2022 година, кој сепак трае и во 2023 година, и на белешка 7 “Географски сегменти” каде се прикажани приходите кои Групацијата ги остварува на Рускиот пазар. Групацијата не е во можност да процени како би се одвивала ситуацијата и евентуалните можни економски влијанија.

Ние обрнуваме внимание на белешката 7 “Оперативни сегменти” каде е обелоденето дека на 15.05.2022 дејноста угостителство во Реплек Маркет е прекината и ресторанот е издаден под закуп. Дополнително во белешката 37 “Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба” обелоденето е дека на 07.02.2023 склучен е договор за закуп за недвижниот имот и опрема кои биле користени во извршувањето на дејноста на работната единица Маркет, каде согласно договорот дополнително закупецот ги презема и сите вработени во постојниот деловен објект и како и залихата со која располага Реплек Маркет на тој датум со што и дејноста трговија е прекината. Приходите од наведените прекинати дејности се вклучени во белешката 7 “Оперативни сегменти” како приходи од Трговија, угостителство и останато.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на овие прашања.

Останати прашања

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2021 година, се ревидирани од претходниот ревизор кој изразил мислење со резерва во однос на немање можност да стекне разумно уверување дали сметководствената вредност ја надминува надоместливата вредност на постројките, опремата и транспортните средства. Мислењето е издадено на 24 март 2022 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Групацијата е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да во согласност со член 34(д) од Законот за ревизија, известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Групацијата за годината која завршува на 31 декември 2022 година

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Николаки Миов



Скопје, датум
22.03.2023



Управител

Николаки Миов




РЕПЛЕК АД – Скопје
 КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 за годината која завршува на 31 декември

	Белешки	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Приходи од продажба	(8)	1.245.868	1.215.521
Останати приходи	(9)	124.278	40.324
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		(28.244)	40.370
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	(10)	(118.404)	(162.608)
Потрошени материјали	(11)	(513.932)	(485.602)
Трошоци за вработените	(12)	(346.961)	(328.153)
Останати трошоци	(13)	(190.047)	(145.861)
Амортизација		(67.782)	(12.798)
Оперативна добивка		104.776	161.193
Финансиски приходи	(14)	3.754	1.618
Финансиски трошоци	(15)	(10.655)	(8.650)
Добивка пред оданочување		97.875	154.161
Данок на добивка	(16)	(15.938)	(19.368)
Добивка по оданочување		81.937	134.793
Вкупна сеопфатна добивка за периодот		81.937	134.793
Нето добивка (загуба) на :			
акционерите на матичното друштво		81.937	134.793
неконтролирано учество во подружниците		-	-
Основна заработувачка по акција во МКД)	(34)	3.187	5.200

Скопје , 01 март 2023 година

За Управен Одбор
 Претседател
 Душан Пецовски



РЕПЛЕК АД – Скопје
 КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
 на ден 31 декември

<u>Средства</u>	Белешки	2022 <u>(000)МКД</u>	2021 <u>(000)МКД</u>
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(17)	5.614	9.698
Недвижности, постројки и опрема	(18)	1.358.143	1.341.515
Вложувања во подружници	(19)	138	138
Вкупно нетековни средства		<u>1.363.757</u>	<u>1.351.351</u>
Тековни средства			
Залиха	(20)	408.362	372.904
Побарувања од купувачи	(21)	160.743	176.951
Побарувања од државата	(22)	32.205	17.136
Парични средства и еквиваленти	(23)	156.961	91.619
Останати краткорочни побарувања и АВР	(24)	141.071	110.418
Вкупни тековни средства		<u>899.342</u>	<u>769.028</u>
<u>ВКУПНИ СРЕДСТВА</u>		<u>2.263.099</u>	<u>2.120.379</u>
<u>Капитал и обврски</u>			
Капитал			
Акционерски капитал		886.021	886.021
Објективна вредност и останати резерви		(28.350)	(28.350)
Сопствени акции		(108.619)	0
Законски резерви		390.445	360.124
Задржана добивка		394.338	342.722
Вкупно	(25)	<u>1.533.835</u>	<u>1.560.517</u>
Нетековни обврски			
Долгорочни финансиски обврски	(30)	130.527	141.142
Вкупно нетековни обврски		<u>130.527</u>	<u>141.142</u>
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(26)	263.291	258.692
Обврски за даноци	(29)	25.019	5.414
Обврски спрема вработените	(27)	28.297	26.480
Краткорочни Финансиски обврски	(30)	159.405	48.195
Останати краткорочни обврски	(28)	67.535	47.261
Одложени приходи (ПВР)	(31)	55.190	32.678
Вкупно тековни обврски		<u>598.737</u>	<u>418.720</u>
Вкупно обврски		<u>729.264</u>	<u>559.862</u>
<u>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>		<u>2.263.099</u>	<u>2.120.379</u>

РЕПЛЕК АД – Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	2022	2021
	(000)МКД	(000)МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка/Загуба пред оданочување	97.874	154.161
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	67.782	12.797
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	15.210	10.546
Останати тековни средства и АВР	28.200	31.699
Вредносно усогласување на залиха	6.244	-
Кусоци/Вишоци на залиха нето	16.709	13.930
Неотпишана вредност и приходи на оттуѓени и расходувани средства	(55.455)	17.403
Отпис на обврски		(407)
Останати намалувања на средства	808	1.526
Приходи/расходи камати нето	5.204	4.609
Добивки продажба на удели	(13.697)	-
Добивка пред промени во работен капитал	168.879	246.264
Залихи	(52.167)	(4.098)
Побарувања од купувачи	(49.717)	(23.050)
Останати побарувања и АВР	(23.074)	(30.364)
Останати краткорочни обврски и ПВР	60.963	997
Обврски спрема добавувачи	1.466	(17.912)
Платена камата	(5.204)	(4.609)
Платен данок	(15.938)	(21.842)
Нето парични средства од оперативни активности	85.208	145.386
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(109.682)	(88.709)
Оттуѓување на нетековни средства	84.004	6.848
Влог во придружни друштва	13.835	-
Нето парични средства од инвестициони активности	(11.843)	(81.861)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи/Исплати на обврски по основ на заеми и кредити	100.596	(9.712)
Откуп на сопствени акции	(108.619)	-
Исплатени дивиденди и награди од добивка		(102.144)
Нето парични средства од финансиски активности	(8.023)	(111.856)
Промена во парични средства	65.342	(48.331)
Парични средства на почеток на годината	91.619	139.950
Парични средства на крај на годината	156.961	91.619

РЕПЛЕК АД – Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината која завршува на 31 декември

Во илјади денари	Основачки капитал	Резерви (законски и реинвестира на добивка)	Ревалоризациона резерва	Откупени сопствени акции	Акумулиран а добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 01 Јануари 2021</u>	886.021	330.124	(28.350)		340.073	1.527.868
Нето добивка/загуба за 2021					134.793	134.793
Издвоено во резерви		30.000			(30.000)	-
Издвоено за награди за вработени					(12.240)	(12.240)
Издвоена дивиденда					(81.363)	(81.363)
Издвоено за даноци за исплатена дивиденда и награди					(8.541)	(8.541)
<u>Состојба со 31 Декември 2021</u>	886.021	360.124	(28.350)		342.722	1.560.517
<u>Во илјади денари</u>	Основачки капитал	Резерви (законски и реинвестира на добивка)	Ревалоризациона резерва	Откупени сопствени акции	Акумулиран а добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 01 Јануари 2022</u>	886.021	360.124	(28.350)		342.722	1.560.517
Нето добивка/загуба за 2022					81.937	81.937
Откуп на сопствени акции				(108.619)		(108.619)
Промена во резерви		30.321			(30.321)	-
Издвоена дивиденда						
<u>Состојба со 31 Декември 2022</u>	886.021	390.445	(28.350)	(108.619)	394.338	1.533.835

1. Општи податоци

Основната дејност на Групацјата Реплек АД - Скопје (во понатамошниот текст Групацјата) е промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала и производство на фармацевтски препарати.

Како споредни дејности до 2022 година Групацјата врши трговија на мало со мешовита стока во "Реплек Маркет " и угостителски услуги во ресторанот "Ден и ноќ".

Територијално, Групацјата е организирана во Скопје.

Согласно Статутот на Групацјата, управувањето и раководењето со Групацјата е двостепено, за која цел се формирани следните органи:

- Управен одбор од 5 члена и
- Надзорен одбор од 4 члена.

Вкупниот бројот на вработените во Групацјата изнесува 463 вработени (2021: 468 вработени).

Со Групацјата управува Управен Одбор кој се состои од пет члена, од кои еден го носи називот Генерален директор, и Надзорен Одбор составен од четири члена. Во текот на 2022 година, па се до потпишување на овие финансиски извештаи, Генерален директор на Групацјата е господин Душан Пецовски.

1.1. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постојењето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

% НА УЧЕСТВО	2022	2021
Реплек Фарм дооел Скопје	100%	100%
Реплек Маркет дооел Скопје	100%	100%

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од член 469 на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и 290/20) сите претпријатија во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Северна Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Овие извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Извештаите се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2022 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2021 година на Групаацијата идентификувано во белешка еден

Изготвувањето на финансиските извештаи и налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

2.1. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групаацијата;
- Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања
- Се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групаацијата.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Групацијата и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Групацијата и кога истите може веродостојно да се измерат и кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, со што Групацијата не задржува контрола врз продадените стоки .

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на извештајот за финансиска состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека Групацијата ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Групацијата има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%.

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на извештајот за финансиска состојба.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.2. Признавање на расходи (продолжува)

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Со состојба на 31 Декември 2022 и 2021 година, Групацијата нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви временни разлики на овие датуми.

3.3. Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена.

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба се врши под 31.12.2022.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2022 е следна:

	2022	2021
1 EUR	61,4932	61,6270
1 USD	57,6535	54,3736

3.4. Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.4. Недвижности и опрема (продолжува)

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2022 година во однос на 2021 година се следните:

	2022	2021
Недвижности, транспортни средства и компјутери	1%	0,4%
Постројки и опрема	5%	2%
Транспортни средства	13%	2%
Компјутерска опрема	5%	2%
Мебел	10%	2%

Во 2022 година, Групацијата извршила промена на користените стапки на амортизација односно на корисниот век на употреба на средствата. Промената на корисниот век на средствата во 2022 во однос на 2021 година предизвикува зголемување на пресметаната амортизација за износ од 54.984 илјади денари. Ефектот од таквата сметководствена проценка е искажана перспективно согласно барањата на МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

Групацијата вршела законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговараат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во извештајот за финансиска состојба.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.4. Недвижности и опрема (продолжува)

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

3.5. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Групацијата поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Групацијата според методот на набавна вредност. Приходи од вложувањата се признаваат кога ќе се извршат распределби на дивиденди од страна на подружниците.

Заклучно до 31 декември 2009 година, ваквите вложувања се евидентирани во извештајот за финансиска состојба по методот на главнина, според кој набавна вредност на вложувањето се зголемуваше или намалуваше за резултатите од работење на подружниците. Согласно измените во прифатените сметководствени стандарди, евидентираната вредност до 31 декември 2009 се зема како претпоставена набавна вредност.

3.6. Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност. Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.7. Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Групацијата на денот на кој Групацијата станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана во претходни периоди се признаваат во билансот на успех како приход.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.7. Финансиски инструменти (продолжува)

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Групацијата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Групацијата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Групацијата ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.
- Групацијата врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски средства расположливи за продажба

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиска состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.7. Финансиски инструменти (продолжува)

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

г) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Групацијата, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.8. Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиска состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки. Краткорочните депозити до 3 месеци се класифицирани како парични еквиваленти.

3.9. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување, Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството. Групацијата смета дека не постојат индикации дека средствата се безвреднати.

3.10. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се признава во висина на вредноста на издадените и уплатени акции..

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.10. Капитал и резерви (продолжува)

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Групацијата и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Групацијата. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со не трговски преноси (залог и слично) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Групацијата.

Законски резерви

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Групацијата има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за Групацијата, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Групацијата не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва е формирана врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.11. Користи за вработените

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.11. Користи за вработените (продолжува)

Согласно законските одредби, Групацијата има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Групацијата. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Групацијата и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Групацијата нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

Користи по престанок на вработувањето

Групацијата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групацијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.12. Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

3.13. Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.14. Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Групацијата ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.14. Државни поддршки (продолжува)

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Групацијата се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групацијата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

3.15. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) за која е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства и за која е можно веродостојно да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.16. Средства кои се чуваат за продажба

Нетековните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку континуирана употреба се класификувани како средства кои се чуваат за продажба.

Средствата се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и нивната објективна вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради оштетување при почетното признавање како средства кои се чуваат за продажба и добивките и загубите од последователното мерење се признаваат во билансот на успех. Не се признаваат добивки над износот на акумулираната загуба поради оштетување.

3.17. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции како поделба на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции.

4. Управување со финансиски ризици

4.1. Фактори на финансиски ризици

Активностите на Групацијата го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Групацијата управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на Групацијата.

4. Управување со финансиски ризици (продолжува)

4.1. Фактори на финансиски ризици (продолжува)

Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на Групацијата, односно Одбор на директори и управителот. Групацијата нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искусвени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2. Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Групацијата не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Групацијата деноминирани во странски валути е како што следува:

	2022	2021
	000)МКД	000)МКД
Средства	193.450	215.907
Обврски	(169.281)	(163.346)
Нето (неусогласеност)	24.169	52.561

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2022 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Групацијата е изложено на курсни разлики од промената на странските валути.

Ценовен ризик

Групацијата е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства како и од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба.

Ризик од промена на каматни стапки

Задолжувањата на Групацијата и промената на каматните стапки може да има влијание на резултатите на Групацијата пропорционално на зголемувањето на стапката.

Каматоносните и некаматоносните финансиски средства и обврски се презентирани подолу:

4. Управување со финансиски ризици (продолжува)

4.2. Пазарен ризик (продолжува)

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
<u>Финансиски средства - Некаматносни</u>		
Пари и парични еквиваленти	156.961	91.619
Побарувања од купувачи	160.743	176.951
Останати побарувања	107.699	59.922
Вложувања во придружени друштва	-	138
	<u>425.403</u>	<u>328.630</u>
<u>Вкупно финансиски средства</u>	<u>425.403</u>	<u>328.630</u>
<u>Финансиски обврски - Некаматносни</u>		
Обврски кон добавувачи	263.291	258.692
Останати тековни обврски	67.535	47.261
	<u>330.826</u>	<u>305.953</u>
<u>Финансиски обврски - Каматносни</u>		
Кредити и заеми	<u>289.932</u>	<u>189.337</u>
<u>Вкупно финансиски обврски</u>	<u>620.758</u>	<u>495.290</u>

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања.

На 31.12.2022 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 259.300 илјади денари (2021: 224.793 илјади денари).

Групацијата на сметки во банки има готовина од 156.961 илјади денари (2021: 91.619 илјади денари). Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2022 и 2021 година респективно.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

Структурата на побарувањата презентирани во белешка 21 од аспект на доспеаност е како што следи:

4. Управување со финансиски ризици (продолжува)

4.3. Кредитен ризик (продолжува)

Старосна структура на побарувања од продажба:	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
До 1 година	160.045	159.072
Од 1 до 3 години	1.472	8.944
Над 3 години	10.068	9.655
Вкупно бруто побарувања	171.585	177.671

4.4. Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намиравање на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Групацијата смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацијата со состојба на 31 декември 2022 година според нивната доспеаност:

	од 1 до 3 месеци (000) MKD	од 3 до 6 месеци (000) MKD	од 6 до 12 месеци (000) MKD	над 12 месеци (000) MKD	Вкупно (000) MKD
Парични средства	156.962	-	-	-	156.962
Купувачи и останати	266.275	-	-	-	266.275
	423.237	-	-	-	423.237
Добавувачи и останати	283.467	-	-	-	283.467
Кредити	11.222	12.351	135.832	130.527	289.932
	294.689	12.351	135.832	130.527	573.399

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацијата со состојба на 31 декември 2021 година според нивната доспеаност:

4. Управување со финансиски ризици (продолжува)

4.4. Ризик на ликвидност (продолжува)

	од 1 до 3 месеци (000) MKD	од 3 до 6 месец и (000) MKD	од 6 до 12 месец и (000) MKD	над 12 месеци (000) MKD	Вкупно (000) MKD
Парични средства	91.619	-	-	-	91.619
Купувачи и останати	193.459	-	-	-	193.459
Вложувања	-	-	138	-	138
	285.075	-	138	-	285.216
Добавувачи и останати	277.482	-	-	-	277.482
Кредити	6.789	9.796	31.610	141.412	189.337
	284.271	9.796	31.610	141.412	466.819

4.5. Останати ризици

Групацијата е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6. Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на Групацијата е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2022 и 2021 година се како што следува:

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2022 (000)MKD	2021 (000)MKD
Обврски по кредити	289.932	189.337
Пари и парични еквиваленти	156.961	91.619
Нето обврски кредити	132.971	97.718
Капитал	1.533.835	1.560.517
Нето обврски кредити/Капитал	9%	6%

5. Објективна вредност

Групацијата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата во подружници, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиска состојба.

6. Клучни сметководствени проценки и мислења

Групацијата прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована процената или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Клучна проценка и претпоставка во 2022 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е материјално обезвреднета.

Во 2022 година, Групацијата извршила промена на користените стапки на амортизација односно на корисниот век на употреба на средствата. Промената на корисниот век на средствата во 2022 во однос на 2021 година предизвикува зголемување на пресметаната амортизација за износ од 54.984 илјади денари. Ефектот од таквата сметководствена проценка е искажана перспективно согласно барањата на МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

Функционална валута на Групацијата е македонски денар.

7. Оперативни сегменти

Деловни сегменти

Групацијата е организирана во следните деловни сегменти:

- Фармација
- Маркет - продажба на трговска стока и
- Угостителство - ресторански услуги
- Трговија (останато)

Од 15.05.2022 ресторанот е издаден под закуп и дејноста угостителство е прекината.

Приходите од продажба по деловни сегменти се следниве:

7. Оперативни сегменти (продолжува)

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Фармација	1.089.868	1.014.906
Трговија, угостителство и останато	156.000	200.615
Вкупно	1.245.868	1.215.521

Останатите приходи по деловни сегменти се следниве:

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Фармација	-	-
Трговија, угостителство и останато	124.278	40.324
Вкупно	124.278	40.324

Географски сегменти

Република Северна Македонија е матична земја за Групацијата. Групацијата остварува дел од своите активности (продажби) и набавки на надворешните пазари, како што следува:

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
ЗНД	430.826	431.223
Северна Македонија	399.709	438.005
ЈИЕ	161.724	157.991
Африка и Близок Исток	155.748	151.179
ЕУ	57.700	16.297
Југоисточна Азија	40.161	19.596
Останати	-	1.230
Вкупно	1.245.868	1.215.521

Информации за главни купувачи (над 10% од приходи од продажба): двајца купувачи со учество од 26% од вкупните приходи од продажба (2020: двајца купувачи со учество од 38%).

8. Приходи од продажба

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Приходи од продажба во странство	846.159	777.516
Приходи од продажба во земјата	399.545	438.005
Останати приходи	164	
Вкупно	1.245.868	1.215.521

9. Останати приходи

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	74.473	-
Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	13.697	
Наемнини	5.784	4.476
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	4.061	3.753
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	1.577	429
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	442	328
Останати приходи	24.244	31.338
Вкупно	124.278	40.324

10. Набавна вредност на продадени стоки и материјали

Набавната вредност на продадените стоки изнесува 118.404 илјади денари (2021: 162.608 илјади денари).

11. Потрошени материјали

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Трошоци за сировини и материјали	456.021	458.805
Трошоци за енергија	45.409	21.481
Потрошени резевни делови	7.437	4.004
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	5.065	1.312
Вкупно	513.932	485.602

12. Трошоци за вработените

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Плати и надоместоци на плата (брuto)	326.545	316.191
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	20.416	11.962
Вкупно	346.961	328.153

Просечениот бројот на вработени во 2022 година изнесува 446 (2021: 457) вработени.

13. Останати трошоци

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Трошоци за регистрација на лекови	28.200	31.403
Реклама, репрезентација и спонзорство	26.716	14.295
Вредносно усогласување на тековни средства	21.545	10.654
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нетековни средства	19.743	17.354
Расходи и кусоци	17.301	16.846
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	13.629	4.298
Останати услуги	10.749	6.743
Транспортни и ПТТ услуги	10.672	10.459
Услуги за одржување и заштита	10.482	6.257
Комунални услуги	5.224	5.720
Трошоци за осигурување	4.901	2.628
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	3.636	4.016
Даноци кои не зависат од резултатот	2.196	2.411
Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	439	23
Останати расходи од работењето	14.614	12.754
Вкупно	190.047	145.861

14. Финансиски приходи

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Позитивни курсни разлики	3.754	1.618
Вкупно	3.754	1.618

15. Финансиски трошоци

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Негативни курсни разлики	5.498	4.041
Камати од работењето со неповрзани друштва	5.157	4.609
Вкупно	10.655	8.650

16. Данок на добивка

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Добивка пред оданочување	97.875	154.161
Непризнаени расходи	91.506	69.522
Реинвестирана добивка	(30.000)	(30.000)
Даночна основа	159.381	193.683
Пресметан данок 10%	15.938	19.368
	16%	13%

16. Данок на добивка (продолжува)

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

17. Нематеријални средства

Опис	Софтвер и останати права (000)МКД	Вкупно (000)МКД
Набавна вредност		
Состојба со 01.01.2022	41.359	41.359
Набавки	56	56
Состојба со 31.12.2022	41.413	41.413
Акумулирана исправка на вредноста		
Состојба со 01.01.2022	(31.661)	(31.661)
Амортизација	(4.139)	(4.139)
Состојба со 31.12.2022	(35.800)	(35.800)
Набавна вредност		
Состојба со 01.01.2021	40.607	40.607
Набавки	752	752
Состојба со 31.12.2021	41.359	41.359
Акумулирана исправка на вредноста		
Состојба со 01.01.2021	(30.849)	(30.849)
Амортизација	(812)	(812)
Состојба со 31.12.2021	(31.661)	(31.661)
Нето состојба со 31.12.2022	5.614	5.614
Нето состојба со 31.12.2021	9.698	9.698
Нето состојба со 31.12.2020	9.758	9.758

Дел од нематеријалните средства ги опфаќаат направените трошоци при основање на дел од Групацијата пред отпочнување на неговото работење. Амортизацијата се пресметува согласно сметководствената проценка дадена во белешките на овие финансиски извештаи.

18. Недвижности, постројки и опрема

	Недвижно сти и земјиште (000)МКД	Постројк и и опрема (000)МКД	Инвести ции во тек (000)МКД	Вкупно (000)МКД
Набавна вредност				
Состојба со 01.01.2022	490.539	1.072.259	31.711	1.594.509
Набавки	3.715	24.289	81.624	109.628
Продажби	(712)	(12.765)	-	(13.477)
Пренос од инвестиции		2.363	(2.363)	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	(190)	(33.635)	(808)	(34.633)
Состојба со 31.12.2022	493.352	1.052.511	110.164	1.656.027
Акумулирана исправка на вредноста				
Состојба со 01.01.2022	(77.823)	(175.172)	-	(252.995)
Продажби		2.770	-	2.770
Амортизација.	(4.802)	(58.840)	-	(63.642)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	2	15.982	-	15.984
Состојба со 31.12.2022	(82.623)	(215.260)	-	(297.883)
Набавна вредност				
Состојба со 01.01.2021	484.887	1.048.316	1.568	1.534.771
Набавки	5.650	52.074	30.143	87.867
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-	(28.128)	-	(28.128)
Состојба со 31.12.2021	490.537	1.072.262	31.711	1.594.510
Акумулирана исправка на вредноста				
Состојба со 01.01.2021	(75.921)	(167.548)	-	(243.469)
Амортизација	(1.905)	(10.081)	-	(11.986)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-	2.459	-	2.459
Состојба со 31.12.2021	(77.826)	(175.170)	-	(252.996)
Нето состојба со 31.12.2022	410.722	837.257	110.164	1.358.143
Нето состојба со 31.12.2021	412.711	897.092	31.711	1.341.514
Нето состојба со 31.12.2020	408.966	880.768	1.568	1.291.302

18. Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Групацијата има сопственост на објектите, а земјиштето е со право на користење на Реплек АД. НПО се користат за обавување на дејноста на Групацијата.

Групацијата нема дадено НПО под хипотека или залог како обезбедување за обврски спрема трети лица.

Со 31.12.2022 година Групацијата има инвестиции во вкупен износ од 110.164 илјади денари разграничени како што следи: инвестиции во фотоволтаици во износ од 35.465 илјади денари, инвестиција во погон за канабис 57.587 илјади денари, инвестиција во погон за производство во износ од 14.769 илјади денари, инвестиција во контролна лабораторија во износ од 226 илјади денари и останати инвестиции во износ од 2.118 илјади денари.

На 29.12.2022 година, Групацијата изврши продажба на 3,558 м2 земјиште е со договорена продажна вредност во износ од 75.000 илјади денари

Групацијата издава под наем дел од недвижностите

19. Вложувања во подружници

Вложување во придружени друштва	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
РХ Фарма ДОО		138
Вкупно	-	138

Групацијата во 2022 година изврши продажба на уделот во РХ Фарма ДОО. Добивките од продажбата се евидентирани во белешка 9.

20. Залиха

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Суровини и материјали на залиха	253.939	177.798
Залиха на резервни делови	7.466	11.364
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	-	3.793
Полупроизводи и готови производи	83.029	123.180
Залиха на трговски стоки	63.928	56.770
Вкупно	408.362	372.905

21. Побарувања од купувачи

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Побарувања од купувачи во земјата	79.823	46.298
Побарувања од купувачи во странство	91.762	131.373
Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи	(10.842)	(720)
Вкупно	160.743	176.951

22. Побарувања од државата

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	19.759	15.957
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	12.445	1.179
Останати побарувања од државата	1	-
Вкупно	32.205	17.136

23. Парични средства и еквиваленти

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Парични средства на трансакциски сметки во денари	64.635	32.555
Парични средства во благајна во денари	58	75
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	91.869	58.635
Парични средства во благајна во девизи	399	354
Вкупно	156.961	91.619

24. Останати краткорочни побарувања и АВР

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Дадени аванси	17.423	43.990
Однапред платени трошоци и пресметани приходи	33.015	49.920
Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни	90.276	15.932
Побарувања од вработените	357	576
Вкупно	141.071	110.418

Однапред платените трошоци во најголем дел се состојат од однапред платени трошоци за регистрација на лекови и биоеквиваленција кои се признаваат како расход согласно очекуваниот модел на трошење на економските користи.

25. Капитал

	2022	број на акции 2021
Издадени и целосно уплатени:		
Обични акции	25.920	25.920
	25.920	25.920

25. Капитал (продолжува)

Акционерскиот капитал на Групацјата претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2022 година, Групацјата има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Групацјата (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

	2022	2021
Душан Пецовски	11,98%	11,96%
Славица Туцарова	11,57%	11,57%
Настел ДООЕЛ	9,38%	4,44%
Сава Пензиски Фонд (отворен задолжителен пензиски фонд)	6,88%	6,88%
Ситко Дооел Скопје	6,10%	6,10%
Владимир Пецовски	6,07%	5,79%
Никола Туцаров	0,00%	5,79%

Групацјата во 2022 година согласно донесената одлука на Собранието на акционери од 27.04.2022 изврши откуп на 1.200 сопствени акции по набавна вредност од 108.619 илјади денари и согласно сметководствените политики истите се презентирани како намалување на капиталот на Групацјата.

26. Обврски спрема добавувачи

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски спрема добавувачи во земјата	160.042	158.372
Обврски спрема добавувачи во странство	103.249	100.320
Вкупно	263.291	258.692

27. Обврски спрема вработени

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски за бруто плата	28.295	26.480
Обврски за останати надоместоци на вработени	2	-
Вкупно	28.297	26.480

28. Останати краткорочни обврски

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	66.493	46.219
Обврски врз основа на учество во добивката	918	918
Останати краткорочни обврски спрема неповрзани страни	124	124
Останати краткорочни обврски	-	-
Вкупно	67.535	47.261

29. Обврски за даноци

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Обврски за данокот на додадена вредност	15.738	2.367
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	8.501	2.536
Обврски за пресонален данок	673	511
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	107	-
Вкупно	25.019	5.414

30. Краткорочни и долгорочни финансиски обврски

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Краткорочни кредити во земјата	159.405	48.195
Вкупно	159.405	48.195

Опис	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата	130.527	141.142
Вкупно	130.527	141.142

Групацијата има одобрен Рамковен револвинг кредитен лимит врз основа на меница во износ од 7 милиони евра во 2020 година.

30. Краткорочни и долгорочни финансиски обврски (продолжение)

Обврските се врз основа на следните договори и услови:

Одобрен кредит	Последна отплата	Каматна стапка	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
30.500	20/10/2027	4,50%	30.500	-
92.000	21/09/2027	2,50%	83.376	77.675
61.500	05/05/2025	2,00%	33.028	46.695
61.000	02/09/2022	2,70%	-	16.807
61.500	05/05/2025	2,00%	33.028	46.695
110.000	31/10/2023	4,50%	110.000	-
30.750	08/01/2022	2,03%	-	1.465
Вкупно			289.932	189.337

31. Одложени приходи (ПВР)

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	43.895	32.678
Пресметани трошоци	8.798	-
Останати пасивни временски разграничувања	2.497	
	55.190	32.678

Со состојба 31 декември 2022 година Групацијата има одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки во износ од 43.895 илјади мкд (2021: 32.678 илјади МКД), од кои 42.953 илјди денари (2021: 31.653 илјади денари), по договор за доделување на финансиска поддршка со Влада на РМ и Анекс кон истиот од 2019 година. Финансиската државна поддршка е доделена заради реализирање на инвестициски проект на Групацијата. Групацијата истите ги признава на систематска основа, и има евидентирно приходи од државни поддршки во износ од 1.494 илјади денари (2021: 424 илјади денари) колку што изнесува и амортизацијата за основните средства стекнати со државната помош.

32. Примени стоки на чување

Со состојба на 31 декември 2022 година, Групацијата има примено стоки на чување во вкупен износ од 61.450 илјади денари (2021: 53.324 илјади денари). Овие стоки им припаѓаат на сопствениците и се евидентираат вонбилансно во билансот на состојба на Групацијата.

33. Трансакции со поврзани страни

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
Приходи	293.244	83.379
Расходи	293.244	83.379
Финансиски приходи	80.365	76.000
Побарувања	112.886	92.166
Обврски	112.886	92.166

33.1. Примање на органите на управување

Вкупните бруто годишни примања на органите на управување изнесуваат 24.767 илјади денари.

34. Заработувачка по акција

	2022 (000)МКД	2021 (000)МКД
<i>Нето добивка која им припаѓа на имателите на акции</i>		
Нето добивка за годината	81.937	134.793
	81.937	134.793

	број на акции	
	2022	2021
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	25.920	25.920
Ефекти од промени на бројот на обични акции:		
Откупени сопствени акции во тековен период (65/365)	(214)	
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	25.706	25.920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	3.187	5.200

35. Дивиденда по акција

На годишното собрание на Групацијата за 2022 година, кое ќе се одржи во текот на 2023 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2022 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2023 година.

На годишните собранија на акционери во 2022 година, Групацијата нема одобрено исплата на дивиденди.

На годишните собранија на акционери во 2021 година, Групацијата има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 81.363 илјади МКД или 3.071 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2021 година.

36. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

36.1. Судски спорови

Групацијата се јавува како тужител во два судски спорови во износ од 17 милиони денари.

Менаџментот смета дека нема потенцијални обврски по основ на судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

36.2. Банкарски Гаранции

Друштвото има потенцијални обврски по основ на издадени банкарски гаранции во износ од 12.690 илјади денари.

36.3. Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи не можат да се утврдат од аспект на нивната веројатност и мерење.

37. Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба

Врз основа на Одлуката од Управниот одбор на Реплек АД од 05.01.2023, на 09.01.2023 работната единица Маркет се затвора поради слабите резултати. Следствено на одлуката, на 07.02.2023 склучен е договор за закуп со правно лице за недвижниот имот и опрема кои биле користени во извршувањето на дејноста на работната единица Маркет. Согласно договорот дополнително закупецот ги презема и сите вработени од закуподавачот во постојниот деловен објект и залихата со која располага Реплек Маркет на тој датум. Нема други настани што се случиле по датумот на известување кои имаат материјално значење на деловните активности на Групацијата.

Воениот конфликт помеѓу Русија и Украина започна во февруари 2022 година, сепак и во 2023 година овој настан трае и не сме во можност да процениме како би се одвивала ситуацијата и евентуалните можни економски влијанија.

**ДОДАТОЦИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2022
ГОДИНА**

- Завршна сметка
- Годишен извештај

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.363.757.081,00			1.351.350.626,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	5.614.238,00			9.697.997,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	821.389,00			
8	-- Останати нематеријални средства	4.792.849,00			9.697.997,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.358.142.843,00			1.341.514.268,00
10	-- Недвижности (011+012)	410.728.664,00			412.716.105,00

11	-- Земјиште	10.804.368,00			11.515.968,00
12	-- Градежни објекти	399.924.296,00			401.200.137,00
13	-- Постројки и опрема	747.748.863,00			794.092.015,00
14	-- Транспортни средства	21.088.572,00			30.003.776,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	68.412.245,00			72.991.012,00
18	-- Материјални средства во подготовка	110.164.499,00			31.711.360,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)				138.361,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања				138.361,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	866.327.533,00			718.695.393,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	408.361.921,00			372.904.170,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	253.939.404,00			177.796.735,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.465.831,00			15.157.424,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	36.719.657,00			42.825.914,00
41	-- Залихи на готови производи	46.309.201,00			80.354.390,00
42	-- Залихи на трговски стоки	63.927.828,00			56.769.707,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	301.004.052,00			254.172.084,00
47	-- Побарувања од купувачи	251.019.896,00			180.418.990,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	17.422.797,00			43.991.632,00

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	32.204.427,00			17.159.320,00
50	-- Побарувања од вработените	356.932,00			575.640,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				12.026.502,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	156.961.560,00			91.619.139,00
60	-- Парични средства	156.961.560,00			91.619.139,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	33.014.892,00			50.333.366,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.263.099.506,00			2.120.379.385,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	73.058.230,00			64.899.525,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.533.837.336,00			1.560.518.847,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	886.020.801,00			886.020.801,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	108.618.500,00			
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	-28.349.153,00			-28.349.153,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	390.447.171,00			360.126.252,00
72	-- Законски резерви	212.609.183,00			212.288.264,00
74	-- Останати резерви	177.837.988,00			147.837.988,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	312.400.031,00			207.928.109,00

77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	81.936.986,00			134.792.838,00
79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	1.533.837.336,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	674.071.811,00			527.179.219,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	130.526.826,00			141.141.668,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	130.526.826,00			141.141.668,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	543.544.985,00			386.037.551,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	263.291.230,00			258.203.310,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	66.492.198,00			46.701.888,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.580.420,00			8.606.959,00
100	-- Обврски кон вработените	18.715.903,00			17.874.184,00
101	-- Тековни даночни обврски	24.912.396,00			5.415.299,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	159.404.691,00			48.194.157,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	917.551,00			917.551,00
108	-- Останати краткорочни обврски	230.596,00			124.203,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	55.190.359,00			32.681.319,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.263.099.506,00			2.120.379.385,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	73.058.230,00			64.899.525,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.370.146.399,00			1.255.845.112,00
202	-- Приходи од продажба	1.251.666.679,00			1.220.159.517,00
203	-- Останати приходи	114.418.864,00			31.932.859,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	123.180.304,00			90.059.366,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	94.936.056,00			130.429.255,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	4.060.856,00			3.752.736,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.237.125.978,00			1.135.021.292,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	513.931.946,00			485.601.966,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	118.404.109,00			162.607.887,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	48.264.187,00			37.456.717,00
212	-- Останати трошоци од работењето	68.974.660,00			58.831.359,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	346.960.886,00			328.153.141,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	220.032.015,00			212.855.732,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	23.967.280,00			18.577.361,00

216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	82.545.253,00			84.758.350,00
217	-- Останати трошоци за вработените	20.416.338,00			11.961.698,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	67.782.271,00			12.797.602,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	21.330.192,00			5.645.139,00
222	-- Останати расходи од работењето	51.477.727,00			43.927.481,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.753.733,00			1.617.918,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	51,00			88,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.753.682,00			1.617.830,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	10.654.876,00			8.650.433,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)				20.027,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва				20.027,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.156.806,00			4.589.001,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.497.824,00			4.041.405,00
243	-- Останати финансиски расходи	246,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	97.875.030,00			154.161.194,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	97.875.030,00			154.161.194,00

252	-- Данок на добивка	15.938.044,00			19.368.356,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	81.936.986,00			134.792.838,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	446,00			457,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	81.936.986,00			134.792.838,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	81.936.986,00			134.792.838,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	3.187,00			5.200,00
269	-- Добивка за годината	81.936.986,00			134.792.838,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	81.936.986,00			134.792.838,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	81.936.986,00			134.792.838,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	10.804.368,00			11.515.968,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	399.924.296,00			401.200.137,00

615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	22.641.327,00			22.496.322,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	87.826.962,00			67.503.127,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)				2.369.159,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	100.215.711,00			12.970.629,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	65.487.823,00			17.159.320,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	316.596.147,00			260.513.818,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна	160.502.780,00			158.369.265,00

	сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 Од БС)			
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	34.599.209,00		14.022.258,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	422.442.630,00		369.607.162,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	846.501.135,00		1.215.765.719,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	846.501.135,00		1.215.683.535,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)			82.184,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	177.909,00		437.757.372,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	846.159.402,00		777.516.415,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	117.125.376,00		33.718.060,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	5.783.556,00		4.475.982,00

650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	74.288.400,00			
652	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	13.697.471,00			
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	1.545.013,00			2.337.462,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	442.332,00			328.858,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1.577.173,00			428.681,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	1.577.173,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	22.685.161,00			31.398.884,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги				857.621.866,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	275.277.898,00			315.508.441,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	612.459,00			805.457,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	154.227.353,00			114.665.309,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	3.539.312,00			4.996.757,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	866.846,00			571.983,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	2.195.885,00			

676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	39.623.160,00			17.215.130,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	5.785.595,00			4.266.387,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.437.479,00			3.982.353,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	520.153,00			461.058,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	117.950,00			4.156,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	8.391.288,00			8.087.737,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.378.267,00			1.627.018,00
683	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	783.647,00			740.416,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	202.957,00			
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	6.392.463,00			8.424.636,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	799.114,00			734.636,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)				161.462,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	7.433.482,00			7.950.159,00

696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	298.316,00			324.722,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.825.154,00			1.781.568,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	894.359,00			824.902,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.428.320,00			595.987,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)				72.452,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.337.677,00			4.149.923,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.445.968,00			1.927.477,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	14.000,00			935.900,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	14.424.191,00			5.489.135,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.970.855,00			1.358.565,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.404.068,00			4.016.482,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.201.649,00			1.643.925,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	14.401,00			184.953,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	96.009,00			132.479,00

715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.291.089,00			1.076.273,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)				413.718,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	40.196.113,00			41.423.548,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	439.324,00			22.997,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	48.122,00			20.497,00
721	-- Исплатени дивиденди				81.541.315,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	447,00			465,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	460,00			462,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот				1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2146	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	803.516.646,00			
2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски	334.288.265,00			

	производи				
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	93.423.614,00			
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	136.221.253,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	6.450.354,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.




replek

За мое добро.

ГОДИШЕН

ИЗВЕШТАЈ

2022



СОДРЖИНА

- ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР – ДУШАН ПЕЦОВСКИ
- ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ И ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР - ПАНЧЕ ГЕЛЕВСКИ / КОСТА КОТЕСКИ
- ИСТОРИЈА И РАЗВОЈ НА РЕПЛЕК
- НАДЗОРЕН ОДБОР
- УПРАВЕН ОДБОР
- ОПИС НА РАБОТЕЊЕТО, ОПКРУЖУВАЊЕТО И ПЛАНОВИТЕ
- ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
- ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
- ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
- ВЕЛЕДРОГЕРИЈА – ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ
- БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
- КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
- ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ
- ФИРМИ ЌЕРКИ
- АКЦИОНЕРИТЕ ВО ФОКУС
- ДИВИДЕНДА
- ИНВЕСТИЦИИ

ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР ДУШАН ПЕЦОВСКИ

Минатата година беше предизвик за сите нас. Економијата, предизвиците во здравствениот систем, севкупните економски и политички случувања влијаеја на сите сегменти од живеењето. Реплек особено внимаваше и превзема мерки за да ги заштити соработниците, особено се грижевме за точната и навремена набавка на квалитетни сировини, за нашите крајни корисници да уживаат во неспорниот квалитет и достапност. Наш предизвик беа и вработените, успеавме во особено тешка година да исплатиме и дополнителни бенефиции, се погриживме и за менаџерско осигурување како и дополнително здравствено осигурување за секој вработен. Пораснавме, и стекнавме нови 40 високо квалификувани вработени.

Дигитализацијата на процесите на вработените, беше уште еден сегмент каде почнавме со развивање на стратегија и проекти. Успешно комплетирајќи голем дел од нив, и дел остануваат од редовната агенда за наредната година. Визијата на компанијата ја сведовме на добросостојба за сите, секојдневно работејќи во таа насока.

Сите наши напори и активности ни го отворија патот да креираме едно ново и динамично опкружување, далеку поспремно за секојдневните предизвици и барањата на пазарот. Во таа насока инвестиравме во нов погон, инвестиција вредна 3 милиони евра. Погонот има за цел да ја зајакне позицијата на македонскиот пазар и да понуди уште поголем опсег на производи. Како се менува целиот здравствен концепт, на светско ниво така се менува и нашето работење.

Оваа година, Реплек прв пат оствари пораст на домашниот пазар. Тоа се должи на довербата во брендот, во нашите производи како и подобрената присутност на пазарот. Верувам ова препознавање ќе продолжи и следниот период.

Наш стожер останува квалитетот на производите, и тука немаме никакви промени. Постојано работиме и стекнуваме меѓународни сертификати за општа добра пракса, меѓу кои EU GMP и EAEU сертификати за добра производствена пракса.

Глобалниот пазар останува под огромен притисок и промени, вклучувајќи ги новите технологии – вештачка интелигенција кај клиничките испитувања, минимизирање на измами во поглед на користење на лек т.е. контраиндикации како и целосно подобрување на лековите; потоа промените на пазарот за канабис производи и препознавањето на состојката како огромен потенцијал во третирање на одредени состојби. Сите овие трендови и промени, креираат едно интересно опкружување во кое работиме. Работењето во вакви времиња е огромен предизвик. Одговорноста кон корисниците, кон акционерите и кон општеството е уште поголема во вакви услови. Не постои краток пат до успехот, Реплек ја трасира својата патека веќе 77 години.

Благодарен сум за довербата која ја имате во Реплек, можноста која ни ја дадовте да го покажеме новиот правец.



ОБРАЌАЊЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ И ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР **ПАНЧЕ ГЕЛЕВСКИ / КОСТА КОТЕСКИ**

Предизвикот во фармако индустријата, зема нов правец последниве три години. Оваа година развојот доби нова форма, под влијание на економските и политички фактори. Реплек е сепак оптимист, верува во својот капацитет и брзата адаптација на своите вработени. Во овој период, вложувањето во човечки фактор се покажа како круцијално. Адаптибилноста и нашата посветност на вработените, како и отпорноста од ризици со правилно менаџирање, ги минимизираше сите потреси кои бизнисот ги преживува периодов.


Ги адаптиравме сите работни процеси, направивме клучни промени и брзо реагиравме на сите пазарни предизвици. Затоа денес можеме да кажеме дека имаме продажна мрежа која е рамо до рамо со сите пазарни барања. Нашиот пазар и посветеноста кон двата сегмента, B2B и B2C остануваат наши заложби и во следниот период. Акциониот план за наредните пет години е вистински предизвик за Реплек. Веруваме во нашите вработени и нивниот потенцијал и веруваме дека ќе го оствариме.

Производството останува наша клучна активност, и во периодот кој следи посветено ќе работиме и кон воведување на нови производи кои имаат голема пазарна предност и кои верувам лесно ќе се препознаат од корисниците.

Нашите финансиски резултати се само рефлексција на сите наши активности и истите влеваат сигурност во иднината – со 9% пораст кај продажбата на странски пазари и пораст од 3% на домашниот пазар во споредба со минатата година (сегмент фармација).

Реплек ќе продолжи со својот раст и исполнување на проекциите од акциониот план.

Веруваме и креираме една нова поинаква работна етика, работни процеси и култура. Со акционери како вас, секогаш имаме поголема одговорност и предизвик. Во името на целиот продажен тим на Реплек, благодарни сме во довербата која ни ја давате од година за година. Остануваме заедно на ова патување кон креирање на подобра иднина, за нас, за вас и за целото општество!



ИСТОРИЈА И РАЗВОЈ НА РЕПЛЕК


Историјата на Реплек датира од 1945 кога е основано од Министерскиот совет на Федерална Македонија како државен склад за лекови кој потоа прераснува во републичко претпријатие за лекови. Оттука потекнува и самото име на Реплек – републички лек.

Реплек АД прераснува во акционерско друштво, однеговата приватизација во 1999 година, кога е регистрирано во Трговскиот регистар со решение ТРЕГ 9942/98, на 05.02.1999. Од овој момент, Реплек прераснува во водечки македонски бренд во делот на производство и дистрибуција на лекови. Основните активности на Реплек се производството, складишни услуги, маркетинг и регистрација на нови лекови и суплемементи, учество на тендери како и ЦРМ. Со текот на годините, Реплек успева да ја изгради својата позиција и на странските пазари, со учество од 70% од продажбата на странски пазари. Така, денес Реплек има присуство во повеќе од 25 земји и портфолио на производи кои ги исполнуваат строгите европски нормативи за квалитет.

Реплек АД е учесник на Македонска берза, на чиј сајт www.mse.mk има податоци за финансиски резултати, информации обврзувачки по закон, и други податоци за издавачот.




ВИЗИЈА



ДОБРОСОСТОЈБА

МИСИЈА



СИНЕРГИЈА

КОМПАНИСКИ ВРЕДНОСТИ



АГИЛНИ, ИНОВАТИВНИ,
ЕДЕН ТИМ



НАДЗОРЕН ОДБОР

Во согласност со позитивните законски одреби, како и Статутот на Реплек АД, Надзорниот Одбор е одговорен за контрола и надзор врз работењето на компанијата. Надзорниот одбор се состанува четири пати годишно, и како дел од своите обврски е разгледувањето на одлуките од Управниот одбор и нивно усвојување.

Надзорниот одбор го разгледа Бизнис планот на друштвото за 2023 година, кој се состои од – план на продажба, план на трошоци, план на работна рака, и планиран паричен тек. Бизнис планот кој е предвиден за 2023 година, е усвоен како издржан и сеопфатен со цел постигнување на целите на Реплек АД.

Надзорниот одбор е составен од четири члена.

Георгиевски Антонио,

Претседател на Надзорен одбор Дипл. Економист Основач и Управител на ДТУ АГ Ситко Скопје

Андреевски Петар,

Член на Надзорен одбор Дипл. Електро инженер Извршен директор и Ко-основач на Друштво за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје

Гашевски Владимир,

Независен член на Надзорен одбор Дипл. Правник Адвокат во Адвокатска канцеларија Владимир Гашевски

Наум Јанакиев,

Член на Надзорен одбор ВСС Бизнис менаџмент и комуникација

УПРАВЕН ОДБОР

Душан Пецовски,

Претседател на УО и Генерален директор на Реплек АД Скопје Дипломиран економист, Магистер по Бизнис администрација, МБА

Билјана Несторовска Ѓошевска,

Член и Директор на сектор Производство во Реплек Фарм Дипл. Фармацевт, Специјалист по Фармацевтска технологија

Коста Котески,

Член и Заменик Генерален директор на Реплек АД Дипломиран економист, Доктор по менаџмент

Панче Гелевски,

Член и Директор на сектор продажба и маркетинг, Дипломиран фармацевт,

Управниот одбор во текот на 2022 година своите активности ги вршеше во рамките на своите надлежности, во согласност со Законот за трговските друштва и со Статутот на друштвото. Носеше одлуки за деловната политика и го водеше работењето на друштвото. Управниот одбор, се состануваше редовно, при што во текот на 2022 година одржа 22 седници и донесе вкупно 70 одлуки/заклучоци.

Во извештајот за работата на Управниот одбор во текот на 2022 година се изнесуваат поважните одлуки што ги има донесено Управниот одбор и тоа:

- Одлука за попис и за формирање комисији за попис на основните средства и на изворите на средства и усвојување на извештајот за извршен попис
- Одлуки за усвојување предлог-годишна сметка на друштвото, предлог-консолидирана годишна сметка на друштвото и предлог-годишен извештај за работата на друштвото (консолидиран);

Една од целите на УО е и подобрата и пофункционална организација на работењето на друштвото, и во таа насока се донесе одлука за измени и за дополнување во внатрешната организациска структура и во Правилникот за систематизација на работни места.

УО ги донесе и следните одлуки со кои се одобрува:

- Исплата на новогодишен додаток за сите вработени
- Исплата на регрес за годишен одмор
- Исплата на велигденски додаток
- Приватно здравствено осигрување за секој вработен
- Инвестиција во фотоволтаици

Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2022 година изнесуваат 2.156 илјади денари и 22.611 илјади денари, соодветно, по основ на редовна плата и други примања на членовите на органите на управување и на органите на надзор

ОПИС НА РАБОТЕЊЕТО, ОПКРУЖУВАЊЕТО И ПЛАНОВИТЕ

Во 2022 година, Реплек АД се ребрендираше и започна со оптимизација на продуктното портфолио. Овие активности имаат за цел да го позиционираат Реплек како компанија која е една од клучните играчи на фармако пазарот во Македонија и надвор од државата.

Ребрендирањето се одвиваше во неколку фази, надворешно и внатрешно ребрендирање, ребрендирање на амбалажи на производи, нова веб страница која нуди можност за читање и за дислексични лица. Дополнително, оваа година Реплек за прв пат присуствуваше на меѓународниот саем за фармацевтски производи CPHI Франкфурт.

На овој начин, успеавме да го позиционираме Реплек на картата на меѓународни компании кои имаат квалитетни производи и кои можат да се носат со предизвиците.

Оваа година, Реплек за прв пат беше и златен спонзор на Фармацевтскиот конгрес, кој се одржа во Охрид.

Нашата цел е да ги пресретнеме предизвиците на секојдневните корисници. Постојано истражуваме и ги подобруваме нашите услуги, нашите производи. Нашата визија е да креираме добросостојба на сите учесници во градењето на Реплек приказната – акционерите, корисниците, партнерите како и вработените. Нашата стратегија е да градиме компанија која е фокусирана на производство на современи решенија за добросостојба на нашите корисници, да комерцијализираме лекови и суплементи кои се потребни на пазарот, да извезуваме премиум производи како и да изградиме бренд кој е препознатлив на домашниот и меѓународен пазар. Со цел да ја оствариме нашата визија и стратегија, ги следиме нашите постулати:

- Вложување во едукација на вработени и оптимизација на процеси
- Дигитализација на процеси
- Подобрување на довербата во брендот и производите
- Постојана поддршка на проекти од особена важност за општеството и поддршка на маргинализирани групи

- Брза адаптација на сите промени на пазарот, притоа задржувајќи го квалитетот и општите практики за добро менаџирање и работење

Иако компанијата беше изложена на големи промени во последната година, во 2022 Реплек сепак успеа да постигне пораст во продажбата и приходи од продажба во износ од 1.251.667 илјади денари.

Нашите производи се пласирани и имаат значајна продажба на 25 странски пазари.

Стратегијата на развојните активности во Истражување и развој, вклучува и фокус кон вработените. Оваа година научниците кои се дел од овој Сектор земаа учество на неколку научни конференции, и објавија свои стручни трудови.

Оваа година беа направени следните инвестиции:

- Збогатување на машинскиот парк, со нова лабораториска машина “DPL-3, Fluid Bed Dryer & Granulator” од производителот “SaintyCo”. Тоа е една машина со два режими на работа: сушење на влажен гранулат со помош на проток на топол воздух и гранулација на прашоци преку прскање со раствор за врзување при што се создава влажен гранулат кој се суши со помош на проток на топол воздух. Со новата машина се овозможува поефикасно зголемување и трансфер на производите и процесите на влажна гранулација од лабораториските во индустриски услови. Воедно се овозможува изработка на проби со постапка на спреј гранулација и сушење во флуидна сушница. Со ова се овозможува во иднина да се воведат нов процес во нашето индустриското производство.
- Сектор Развој и истражување заедно со сектор Производство заврши во фабриката “OmniProjekt”, Србија успешен “Factory Acceptance Test-FAT” (тест кој се изведува во фабриката каде е произведена опремата, по завршувањето на производството, за да се докаже дека опремата има перформанси и функционалност согласно со спецификацијата и барањата на купувачот) за машината за полнење на кесички. На овој начин, Реплек ќе ги збогати своите капацитети, и во следниот период ќе пушти во употреба нова палета на производи.
- Заедно со секторите Обезбедување на квалитет, Контрола на квалитет и Регулаторни активности после успешно завршената Евроазиска инспекција за “Good Manufacturing Practice-GMP” (Добра производна Практика-ДПП), подготви досијеа за регистрацији на лекови за земјите од Евроазиската Економска Унија-ЕАЕУ.

- Во соработка со Човечки ресурси, како и со Секторот Контрола на квалитет овозможи практиканство на: студентка на Факултетот за биотехнологија и хемија, “Jacobs University” во Бремен, Германија; студентка на Факултетот за биохемија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје; ученици од Хемиско средно училиште “Марија Склодовска Кири”, Скопје и магистранти на Фармацевтскиот факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.
- Практиканство на специјализанти по Фармацевтска технологија од: Факултетот за медицински науки-Фармација, Универзитет “Гоце Делчев”, Штип и Факултетот за медицински науки-Фармација, Државен универзитет, Тетово.
- Секторот успешно ја заврши и целосната дигитализација на Технолошките досијеа за производство на полупроизвод и Технолошките досијеа за пакување. Со оваа обемна активност, откако во претходните години целосно се компјутеризираше следењето на стабилност на пробите и готовите производи, Сектор Развој и истражување продолжува со добрата еколошка практика на намалување на употребата на хартиени документи за сметка на електронските.

Во изминативе години бележиме постојан раст на портфолиото, со зголемен обем на пребарување, утврдување и подготвување на нови пријави во различни јурисдикции, и притоа се грижиме за постоечките регистрацији и обнови.

Растот и развој на Реплек досега е изграден со органски пристап и присуството на нови пазари го гради исклучиво со своите долгогодишни партнери. Групацијата Реплек максимално се труди да ги искористи сите свои алатки, знаење и искуство и да го зголеми своето меѓународно присуство.

Плановите за следните години се целосна експанзија и концентрација на ЕУ пазарот. Квалитетот на нашите производи започнува од суровините, продолжува кон готовите производи кои потоа продолжуваат кон индустриски серии. Оваа година, сите инвестиции на групацијата беа насочени кон производството со цел испорака на оптимизирање на сериите како и трошоците.

Снабдувањето во 2022 се одвиваше со уште поголеми предизвици од минатата година. Последиците од Ковид, како и влијанието од војната ги усложни транспортните коридори на кој влијаеше и драстичното зголемување на цените на суровините како и на енергенсите.

Тимот на Реплек, кој веќе долги години го гради своето искуство и знаење, успешно ја преброди и оваа нова криза. Нашите соработници, максимално ги вложија сите свои напори и имаа огромно разбирање и уште еднаш ја потврдија својата позиција како партнери на Реплек. Заеднички, успеавме да изградиме основа која во кризниот период ни обезбеди непречено одвивање на логистиката, притоа максимално внимававме да не го нарушиме и самото производство.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Соочувајќи се со уште една тешка година, година полна со предизвици и неизвесности, Реплек успеа да се соочи и да реши многу клучни активности за вработените. Горди сме на своите вработени кои оваа година, полна со предизвици и промени, се посветија и се заложиле да го одржат тимскиот дух, да ја поттикнат амбицијата кај секој од нас, сè во насока кон развојот на групацијата.



За прв пат, Реплек се издвојува како компанија која е препознаена како место за млади и амбициозни кадри. Присуствувавме и на саемот за кариера организиран од Економскиот факултет, каде бевме препознаени како работодавец кој гради една поинаква, атрактивна работна култура.

Оваа година воведовме и кампања за брендирање на вработените (employer branding), кои со своите пораки ја потенцираа важноста од превенција за многу болести и состојби. Оваа пракса ќе продолжи и натака, и ќе се трудиме како компанија која има одговорност кон широката јавност, да ја потенцираме добросостојбата и заеднички да ја градиме. Дел од активностите кои ја одбележија оваа година се и

- Креиравме отворена политика за комуникација
- Инвестиравме во ХР софтвер за дигитализација на процесите, за регрутација како и за соодветна и брза селекција на кандидатите
- Ја активиравме практикантската работа, оваа година имавме значителен број на практиканти и специјализанти на пракса
- Вработивме 2 специјализанти
- Нови вработувања на 40 стручни и соодветно квалификувани лица
- Се ориентиравме кон креирање на работна околина која постојано вложува во развојот на вработените, обуките

- Оваа година за прв пат, се организираше и анкета за задоволството на вработените и услугите како и работните услови кои ги нудиме
- Ги дигитализиравме многу од алатаките за учење и континуирано следење на напредокот на вработените

	Жени	Мажи	Вкупно	Женски пол	Машки пол
РЕПЛЕК АД	24	7	31	77%	23%
РЕПЛЕК ФАРМ	271	113	384	71%	29%
ВКУПНО	295	120	415	71%	29%



ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Во 2022 година, го инициравме процесот на интегрирање на целите на ОН за Одржливост, кои се глобална рамка за напредок кон целосно одржлива иднина. Унапредувањето и работењето според овие цели, е критично за нашата стратегија како и инклузивен раст.

Овие цели, се сега наши цели. Ги претставуваат нашите силни страни и нашиот капацитет да влијаеме и да креираме една поинаква иднина за сите нас.

- Цел 5 родова рамноправност – скоро 75% проценти од нашите вработени се од женскиот пол
- Инвестиција за изградба на фотоволтаици за прозиводство на електрична енергија - цел 7, чиста енергија
- Нов кодекс за етичко и деловно однесување – цел 8, достоинствена работа и економски развој
- Во 2022 повторно имавме пораст на извозот и допринесовме кон цел 12 – одговорна потрошувачка и производство

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Новиот слоган на Реплек, „За мое добро“ веќе добива на тежина со сите активности кои започнавме да ги реализираме годинава. Се обврзавме да придонесуваме кон општото добро на нашите вработени, опкружувањето, волонтерството како и подигнување на свесноста за превенции и прегледи.

Во таа насока, присуствуваме на Gentleman's Ride – хуманитарно рели со олдтајмери и мотори, со цел подгнување на свесноста за машкото здравје и важноста од превенција.

Земавме учество и на Social Friday глобалната иницијатива и заедно со Црвен Крст работевме како волонтери во Пукнтот за бездомници во Момин Поток. Дониравме и опрема и време, на оние на кои најмногу им е потребна. Вториот настан во оваа глобална иницијатива беше во соработка со Проект Среќа, работевме на сортирање на облека, дониравме наши додатоци во исхрана, витаминска поддршка како и лични

донации од вработените, за најранливите категории.

Работевме и на спортскиот дух, и оваа година рекорден број на наши вработени земаа учество на Wizzair Скопски маратон. Притоа освоивме и 3то место на трката од 5км.

Грижата за најмладите е значаен дел од нашиот слоган, од нашите бои. Потпишавме Меморандум за соработка со Општина Центар, и на најмалите т.е. новороденчињата и нивните мајки им поделивме наши производи. Целта ни е да покажеме и пружиме поддршка од првите чекори.

Во соработка со Црвен Крст и ЈЗУ Институтот за трансфузиона медицина, се собраа 135 единици крв во критичниот летен период, кога крводарителството има помал интерес.

ВЕЛЕДРОГЕРИЈА – ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ

Оваа година, со сите промени и неизвесности на пазарот како и светските влијаниа, беше особен предизвик за надминување во делот на продажба. Реплек во фокусот ја стави целосната реорганизација на овој сегмент. Клучни сегменти на кои бевме особено фокусирани се:

- Зголемување на достапноста на есенцијални нови производи преку проширување на портфолиото со нови производи согласно трендовите на пазарот и секако потребите на крајниот корисник
- Реорганизација на продажната мрежа и промена на културата на работење преку инвестиции во едукација, модернизација на алатките за работење и промовирање на правите вредности. Наредната година, е планиран голем проект во развојот на продажната мрежа – имплементација на Sales Vison софтвер за продажба и маркетинг
- Интензивирање на едукативна поддршка на лекарите и фармацевтите со цел градење на добри здравствени навики кај пациентите
- Увоз промоција и застапување на иновативни производи и производи кои имаат додадена вредност кај пациентите
- Проширување и модернизирање на капацитетите за веледрогериско работење

- Овозможување на сервисни опции за увоз, складирање, дистрибуција, маркетинг и промоција кон надворешини компании
- Ресертификација на системите за квалитет
- Активна комуникација со крајните корисници со цел сублимирање и адаптирање кон пазарните потреби

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Нашата примарна цел е безбедноста и здравјето на нашите вработени, подобрување на процесите и инвестирање во безбедноста и здравјето при работа. Постојано ги едуцираме нашите вработени за опасностите и штетностите кои може да настанат на нивните работни места преку обуки и работилници од безбедноста и здравјето при работа и подигнување на свеста. Редовно правиме контроли и се трудиме да ги подобриме условите за работа, како и да го намалиме бројот на повреди при работа, професионални болести и болести поврзани со работата и да ја оствариме нашата цел 0 повреди при работа. Делуваме на нашите вработени преку едукација за пријавување на секој near miss инцидент кој ќе ни помогне за намалување на ризикот од повреди при работа. Секојдневно ги оптимизираме процесите во насока на подобрување на нивото на безбедноста на нашите вработени. Преку приватното здравствено осигурување што компанијата го покрива за секој вработен доприденесуваме за грижата за здравјето на нашите вработени.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина е еден од нашите најголеми приоритети во стратегијата на Реплек. Нашата компанија континуирано ги следи и имплементира најновите достигнувања во областа на заштита на животната средина сè со цел да придонесеме до почиста и поздрава животна средина во која сите ние работиме и живееме. Во декември 2022 успешно го имплементиравме интегрираниот менаџмент систем (IMS), согласно барањата на стандардите ISO 14001:2015 систем за управување

со животната средина и ISO 9001:2015 системот за управување со квалитет и добрата производна пракса (GMP).

Посебно внимание посветуваме во текот на производните процеси на селекција на отпадот и негово ефикасно рециклирање. Правилното постапување со опасниот отпад е важен сегмент за нашата компанија и носи финансиски бенефит за нашата компанија, со опасниот отпад постапува овластена компанија. Со цел зачувување на животната средина и намалување на емисиите на CO₂, инсталиравме фотоволтаична (соларна) централа со инсталирана моќност 948.29 kwh, со оваа инвестиција над 40% од електричната енергија се заменува со сончева обновлива енергија. Групацијата Реплек ја доби А – интегрираната еколошка дозвола од Министерството за животната средина и просторно планирање. Овој документ е потврда за одговорното работење, континуиран мониторинг и намалување на влијанието врз животната средина, далеку под дозволеният минимум.



Отпад:

2021 – 37,42 T (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.

2022 – 40,25 T (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.

Параметар	Единица мерка	Метода на анализа	Г.В	01.22	02.22	03.22	04.22	05.22	06.22	07.22	08.22	09.22	10.22	11.22	12.22
рН вредност	-	M54 ISO 10523	6,5-9,5	7,21	7,76	7,1	7,45	7,54	7,66	7,3	7,36	7,22	7,04	7,16	7,23
Боја	-	M54 16 11	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без
Мирис	-	M54 1610	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без	Без
Вк. Сув остаток	mg/l	M54 EPA 2540 B	-	355	430	553	406	386	408	403	476	432	328	568	535
ХПК (K2Cr2O7)	mg/l O2	M54 ISO 8467	700	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
БПК -5	mg/l O2	M54 1216	250	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
"Вк. Органски Јаглерод ТОС"	mg/l O	M54 ISO 14235	-	11,5	36,1	11,3	35,2	28,2	25,2	28,5	26,5	33,8	33,8	37,6	32,8
Нитрити, NO2-	mg/IN	M54 EPA 4500-B	10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Нитрати NO3-	mg/IN	M54 ISO 7890-E	-	1	4,8	1	3,8	4,3	2,2	4,2	1,8	1	1	2,6	2,4
Хром Cr	mg/l	M54 ISO 11885	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Железо бк. Fe вк.	mg/l	M54 ISO 11885	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,12
Бакар Cu	mg/l	M54 ISO 11885	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Квалитет на отпадна вода:

Емисии на штетни материи (прашина) во воздух:

Мерења	ГВЕ	HVAC A	HVAC B	HVAC K1	HVAC K2	LINE 1	LINE 2
01.2022	150 mg/m ³	< 5 (0,5)	< 5 (0,6)	< 5 (0,9)	< 5 (0,2)	< 5 (0,5)	< 5 (0,4)
04.2022	150 mg/m ³	< 5 (0,2)	< 5 (0,0)	< 5 (0,3)	< 5 (0,2)	< 5 (0,2)	< 5 (0,7)
07.2022	150 mg/m ³	< 5 (0,0)	< 5 (0,5)	< 5 (0,3)	< 5 (0,0)	< 5 (0,0)	< 5 (0,0)
10.2022	150 mg/m ³	< 5 (0,0)	< 5 (0,3)	< 5 (0,4)	< 5 (0,2)	< 5 (0,5)	< 5 (0,4)

Ниво на бучава во животна средина:

Мерно место	Мерен параметар	Измерена вредност	Гранична вредност
NL 1	Ld	56,7	60 dB (A)
	LAFMax	60,0	60 dB (A)
NL 2	Ld	56,6	60 dB (A)
	LAFMax	62,2	60 dB (A)
NL 3	Ld	55,9	60 dB (A)
	LAFMax	69,8	60 dB (A)
NL 4	Ld	53,3	60 dB (A)
	LAFMax	60,5	60 dB (A)

Реплек АД

Отпад:

2021 – 13,22 Т (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.

2022 – 15,65 Т (тони) селектиран отпад по категории даден за рециклирање.

Вкупно потрошена вода во м³ (Реплек АД и Реплек Фарм ДООЕЛ)

КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 3 правни субјекти:

- РЕПЛЕК АД Скопје – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје – фабрика за лекови и хемиски производи,
- РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чиј состав се:

1. Реплек Маркет
2. Ресторан „Ден и Ноќ“

Групацијата во деловната 2022 година ги оствари следните резултати:

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	1.373.900	1.297.833	6%
Вкупни расходи	1.276.025	1.143.672	12%
Добивка пред оданочување	97.875	154.161	(37%)
Данок на добивка	15.938	19.368	(18%)
Добивка по оданочување	81.937	134.793	(39%)

Консолидираната добивка на Групацијата за 2022 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	2022 (МКД 000)	2021 (МКД 000)
	Добивка пред оданочување	Добивка пред оданочување
Реплек АД	-20.649	-16.290
Реплек Фарм	47.025	162.285

Реплек Маркет	71.499	7.567
Ефект од консолидација	-	599

Консолидирана добивка	97.875	154.161
------------------------------	---------------	----------------

Финансиски резултати од посебните финансиски извештаи на друштвата кои се вклучени во консолидацијата

Веледрогеријата РЕПЛЕК АД, во деловната 2022 година ги оствари следните резултати:

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	435.305	186.939	133%
Вкупни расходи	375.639	127.229	195%
Добивка пред оданочување	59.666	59.710	0%
Данок на добивка	0	0	0%
Добивка по оданочување %%%	59.666	59.710	0%

Остварената добивка пред оданочување во најголем дел произлегува од евидентирани приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од 80.315 илјади денари што претставува дел од остварениот резултат на поврзаните субјекти во 2021 година (претходната година е извршена распределба на дивиденди од поврзаните субјекти на износ од 76.000 илјади денари од остварениот резултат во 2020 година).

Во текот на 2022 година Реплек АД донесе одлука за затварање на подружница/продавница за трговија на мало и додатоци на храна со назив Грин Шоп Скопје. Друштвото изврши целосен пренос на уделот 45% кој го поседува во Друштвото за производство, трговија и услуги РХ Фарма ДОО Скопје кон содружникот.

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК, оствари позитивни финансиски резултати:

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	1.073.503	1.060.621	1%
Вкупни расходи	1.026.477	898.335	14%
Добивка пред оданочување	47.025	162.286	(71%)
Данок на добивка	8.089	18.220	(56%)
Добивка по оданочување	38.936	144.066	(73%)

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“. Во текот на 2022 година оствари позитивни финансиски резултати. РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ во текот на годината донесе одлука да се издаде под закуп ресторанот Ден и Ноќ. Друштвото изврши продажба на 3,558 м2 земјиште во износ од 75.000 илјади денари.

	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД	Промена 22/21
Вкупни приходи	238.702	209.995	14%
Вкупни расходи	167.203	202.428	(17%)
Добивка пред оданочување	71.499	7.567	845%
Данок на добивка	7.849	1.149	583%
Добивка по оданочување	63.650	6.418	892%

Консолидираната оперативна добивка за периодот од 1 јануари 2022 година до 31 декември 2022 година изнесува 104.776 илјади денари. Оперативните приходи изнесуваат 1.370.146 илјади денари и се зголемени за 9%, а оперативните расходи изнесуваат 1.237.126 илјади денари и бележат зголемување од 9% во однос на истиот период претходната година.

Консолидираните приходи од продажба се зголемени за 3% во однос на истиот период минатата година.

Приходите од продажба по деловни сегменти:

- Приходите на продажба на сегмент фармација бележат зголемување за 7% во однос на минатата година,
- Приходите од продажба на странски пазар се зголемени за 9%,
- Приходите од продажба на домашен пазар на сегмент фармација се зголемени за 3% во однос на истиот период минатата година,
- Приходите на продажба кај трговија на разни стоки и угостителски услуги се намалени за 21% во однос на минатата година.

Приходите од продажба по географски сегменти:

- Приходите од продажба на странски пазар со учество во вкупните приходи од продажба од 68% (2021: 64%) се зголемени за 9%,
- Приходите од продажба на домашен пазар се намалени за 8% во однос на истиот период минатата година.

Консолидираната добивка пред оданочување изнесува 97.875 илјади денари и бележи намалување од 37% во однос на истиот период минатата година, поради зголемени трошоци за електрична енергија, амортизација и трошок за вработени, отпис на основни средства.

Приходи од продажба:

	(000) МКД	2022% учество	2021 (000) МКД	2021 % учество	ПРОМЕНА 22/21
Домашен пазар	405.507	32%	442.643	36%	(8%)
ЗНД	430.826	34%	431.223	35%	(0%)
Африка и Близок Исток	155.748	12%	151.179	12%	3%
Југоисточна Европа	161.724	13%	157.991	13%	2%
Југоисточна Азија	40.161	3%	19.596	2%	105%
Европска Унија	57.700	5%	16.297	1%	254%
Останати	-	0%	1.230	0%	(100%)
Странски пазар	846.159	68%	777.516	64%	9%
	1.251.666	100%	1.220.160	100%	3%

На крајот на 2022 година, Групацијата располага со актива во износ од 2.263.099 илјади денари со следната структура:

- Тековни средства во износ од 899.342 илјади денари (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 40% од активата;
- постојани средства во износ од 1.363.757 илјади денари, што претставува 60% од активата.

Вкупниот капитал и резервите изнесуваат 1.533.837 илјади денари и учествуваат со 68% во вкупните извори на средства.

	2022	2022	2021	2021	Промена
	(000) МКД	% учество	(000) МКД	% учество	% 22/21
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	1.363.757	60%	1.351.351	64%	1%
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	899.342	40%	769.029	36%	17%
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.263.099	100%	2.120.379	100%	7%
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	1.533.837	68%	1.560.519	73%	(2%)
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	598.735	26%	418.719	20%	43%
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	130.527	6%	141.142	7%	(8%)
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2.263.099	100%	2.120.379	100%	7%

Клучни финансиски индикатори:

Бруто профитна маржа	32,18%	36,23%	32,94%
Оперативна профитна маржа	8,37%	13,21%	14,78%
Нето профитна маржа	5,96%	10,72%	12,67%
Поврат на капиталот	5,30%	8,73%	10,91%
Тековна ликвидност	1,59	1,86	1,66
Брза ликвидност	0,79	0,78	0,75
Капитал / Вкупни средства	0,68	0,74	0,72
Обрт на залихи	2,17	2,06	2,72
Денови на обрт на залихите	168	177	134
Обрт на побарувања	7,14	7,10	6,30
Денови на обрт на побарувања	51	51	58
Показател долг-сопствен капитал	44%	34%	37%
Заработувачка по акција	3.187	5.200	6.316

ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. И покрај изложеноста од можните флукуации на странски валути, Групацијата континуирано ги следи промените и соодветно ги алоцира средствата со цел ефектите да бидат минимални.

Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Групацијата нема значајна концентрација на кредитен ризик.

Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено вакви кредити може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењето на финансиските пазари. Каматните стапки на кредити кои ги користи Групацијата бележат раст во однос на претходните периоди но се во пазарни граници.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа. За периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година кредитното задолжување е зголемено за 100.596 илјади денари, односно на 31 декември 2022 година изнесува 289.932 илјади денари (на 31 декември 2021 година изнесува 189.336 илјади денари).

Обврски за кредити:	2022 (000) МКД	2021 (000) МКД
Тековен дел на долгорочни кредити	159.405	48.194
Долгорочни кредити	130.527	141.142
	289.932	189.336

ФИРМИ КЕРКИ

	2022 % на учество	2021 % на учество
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100%	100%
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100%	100%

АКЦИОНЕРИТЕ ВО ФОКУС

Структура на акционери и акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2022 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Структурата на акционерскиот капитал на Реплек АД е составена од домашни и странски правни и физички лица.

Номиналниот капитал на Реплек АД Скопје изнесува 25.920 акции со номинална вредност од 562,42 евра или номинален капитал во вкупен износ од 14.577.926,00 евра.

Издадени и целосно уплатени:	2022 број на акции	2021 број на акции
Обични акции	25.920	25.920
Вкупно акции	25.920	25.920

Според евиденцијата на Македонската берза, во 2022 година се истргувани 635 акција со 128 трансакции (без блок трансакции). Минимална цена по акција од 83.005,00 денари, односно максимална цена од 107.800,00 денари или просечна цена од 99.266,79 денари.

	2022 во МКД	2021 во МКД	2020 во МКД
Просечна пазарна цена по акција:	99.266,79	107,737,48	85.883,70

Друштвото согласно Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп Број 02-1979/1, донесена на Годишното собрание на акционери одржано на 27.04.2022 година, изврши откуп на 1.200 сопствени обични акции преку Македонска Берза на ден 26.10.2022 година со што вкупно поседува 1200 сопствени обични акции, односно 4,63% од основната главнина на друштвото.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Северна Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2022 година изнесува 87.550,00 МКД (во 2021: 101.850,00 МКД, во 2020: 104.000,00 МКД). Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28.350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во трговскиот регистар и ЦДХВ.

	2022 (000) МКД	2021 број на акции
Нето добивка за годината	81.937	134.793
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	81.937	134.793

	2022 број на акции	2021 број на акции
Број на обичните акции на 31 декември	25.920	25.920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	3.187	5.200

ДИВИДЕНДА

На годишното собрание на Реплек АД Скопје за 2022 година, кое ќе се одржи во текот на 2023 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2022 година. Правото за остварување на дивиденда е согласно одлуката донесена на Годишното собрание.

Согласно Одлука за распределба на добивка донесена на Собрание на ден 27.04.2022 година, добивката по оданочување за 2021 година на Реплек АД Скопје во износ од 59.710 илјади денари е распоредена во акумулирана добивка.

Од распределба на добивката по годишната сметка за:	2021	2020	2019
Бруто дивиденда по акција во денари:	0	3.412	4.168

Реплек АД Скопје во текот на 2022 година има приливи од дивиденда од фирми ќерки, во износ од 80.315 илјади денари.

ИНВЕСТИЦИИ

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во Друштвото континуирано се инвестира во градежни објекти и опрема, особено во зголемување на капацитетите на производството во Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје.

во (000) МКД	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и транс.сред	Средства во подгот.	Вкупно
Нето сметководствена вредност на:					
31.12.2022	10.804	399.924	837.250	110.165	1.358.143

Инвестиции во 2022 година прикажани по сегменти:

во (000) МКД	Градежен дел (000 мкд)	Постојки и опрема (000 мкд)	Опрема и транс. 000мкд)	Средства во подготовка	Вкупно
Реплек АД	404	2.100	435	16	2.955
Реплек Фарм ДООЕЛ			10.838	79.245	105.913
Сектор канабис	0	0	0	37.732	37.732
Сектор производство	2.771	9.160	2.549	5.822	20.302
Сектор контрола на квалитет	0	1.065	2.662	226	3.953
Сектор за развој	0	2.371	0	0	2.371
Фотоволтаици	0	0	0	35.465	35.465
Останати	0	463	5.627	0	6.090
Реплек Маркет ДООЕЛ	540	90	129	0	759
Вкупно:	3.715	15.249	11.402	79.261	109.627



Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Управниот Одбор на друштвото Реплек АД, изјавуваме дека друштвото Реплек АД во своето работење го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, објавен на интернет страната на Берзата www.mse.mk.

Друштвото Реплек АД ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Кодексот според пристапот „примени или појасни зошто не се применил“, преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е пропишана со Кодексот.

Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ-НЕТ и на интернет страницата на друштвото Реплек АД и дека одговорите во истите се точни вистинити и веродостојно ја отсликуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративното управување од страна на друштвото Реплек АД пропишани со Кодексот за корпоративно управување.

Датум 23.03.2023, Скопје

Изјавиле

РЕПЛЕК АД Скопје
Управен одбор

Претседател
Душан Пецовски



Членови на Управен одбор:

Коста Котески – член

Билјана Несторовска Гошевска – член

Панче Гелевски - член

